



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 21 март 2017 година

Соопштение за печат

Монетарни движења во Република Македонија: февруари 2017 година

- **Паричната маса (монетарниот агрегат M4¹)**, во февруари, бележи благо месечно намалување од 0,3%, главно како резултат на намалувањето на краткорочните депозити. На годишна основа, паричната маса е зголемена за 5,1%, при што најголем придонес во растот имаат депозитните пари², по што следуваат долгорочните и краткорочните депозити.
- Во февруари, **вкупните депозити** на месечна основа бележат пад од 0,4%, под влијание на намалените депозити на корпоративниот сектор. На годишна основа, депозитите бележат пораст од 5,0%, што се објаснува со зголемените депозити и на корпоративниот сектор и на домаќинствата.
- **Вкупните кредити**, овој месец, остварија месечен и годишен пад од 0,5% и 0,3%, соодветно, во услови кога намаленото кредитирање на корпоративниот сектор го надминува зголеменото кредитирање на домаќинствата. Треба да се има предвид дека годишните промени на кредитите ги одразуваат и ефектите од Одлуката на Народната банка во однос на нефункционалните пласмани, при што без овој ефект годишниот кредитен раст е стабилен и во февруари изнесува 5,8%³.

Табела 1. Вкупни депозити и кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)							годишна промена (во %)							месечна промена (во %)	
	12.2015 ¹⁾	3.2016	6.2016	9.2016	12.2016 ¹⁾	1.2017	2.2017	12.2015 ¹⁾	3.2016	6.2016	9.2016	12.2016 ¹⁾	1.2017	2.2017	1.2017	2.2017
Парична маса M4	331,007	330,713	322,156	329,379	351,222	346,957	345,899	6.8	6.2	2.5	4.0	6.1	6.7	5.1	-1.2	-0.3
Вкупни депозити	304,552	304,820	296,027	302,828	321,888	319,772	318,594	6.5	6.2	2.3	4.0	5.7	6.7	5.0	-0.7	-0.4
од кои:																
Корпоративен сектор	77,034	75,742	73,011	76,062	87,377	83,915	81,773	13.0	16.0	5.6	11.3	13.4	15.9	9.0	-4.0	-2.6
Домаќинства	212,056	213,661	206,118	209,734	217,394	218,035	218,788	4.1	3.1	0.2	1.2	2.5	2.9	2.8	0.3	0.3
Вкупни кредити	279,871	280,023	274,453	275,096	282,461	278,007	276,721	9.5	8.4	3.5	2.5	0.9	0.6	-0.3	-1.6	-0.5
од кои:																
Корпоративен сектор	157,834	154,987	149,131	147,535	151,905	147,055	145,268	7.1	5.1	-0.5	-1.2	-3.8	-4.4	-5.9	-3.2	-1.2
Домаќинства	120,832	123,887	124,192	126,505	129,321	129,723	130,238	12.9	13.0	8.8	7.3	7.0	7.1	6.7	0.3	0.4

1) Податоци согласно завршна сметка

Извор: НБРМ.



¹ Монетарниот агрегат M1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат M2 е составен од монетарниот агрегат M1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат M4 (паричната маса) покрај монетарниот агрегат M2 ги вклучува и долгорочните депозити. За подетално објаснување, види ја Методологијата: <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-bilansi-i-pregledi-na-depozitni-institucii.nspix>

² Депозитните пари се однесуваат на тековните сметки кај банките и штедилниците и тековните сметки на останатите финансиски институции кај Народната банка.

³ На 17.12.2015 година, Советот на Народната банка ја усвои Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик, според која најдоцна до 30 јуни 2016 година банките имаат обврска да ги пренесат од билансна во вонбилансна евиденција (и да продолжат да ги пренесуваат) сите побарувања коишто се целосно резервирани подолго од две години, односно кај кои пред најмалку две години банката го утврдила и целосно го покрила кредитниот ризик од ненаплата. И покрај преносот на вонбилансна евиденција на овие побарувања, банките го задржуваат правото за нивна наплата.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРМ.

1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴



Извор: НБРМ.



- Вкупните **депозити** на корпоративниот сектор, во февруари, бележат надолна месечна промена од 2,6%, речиси во целост заради намалувањето на краткорочните депозити во странска валута. Од друга страна, корпоративните депозити бележат годишен раст од 9,0%, со позначителен придонес на денарските депозити во годишната промена.
- Во февруари, кај вкупните **кредити** на корпоративниот сектор е забележано месечно намалување од 1,2%, што во поголем дел се должи на влијанието на денарските кредити. Споредено на годишна основа, се забележува кредитен пад од 5,9%, којшто во поголем дел произлегува од кредитите одобрени во странска валута. Сепак, доколку се исклучи ефектот од преносот на сомнителните и спорните побарувања од билансна во вонбилансна евиденција, согласно со

⁴ За потребите на ова соопштение корпоративниот сектор се однесува на јавните и на останатите нефинансиски друштва.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

одлуката на Народната банка, кредитите на корпоративниот сектор во февруари бележат годишен раст од 2,1%.



Извор: НБРМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁵



Извор: НБРМ.



- Во февруари, кај вкупните **депозити на домаќинствата** е остварен месечен раст од 0,3% (идентично како и во претходниот месец), додека на годишна основа депозитниот раст изнесува 2,8%. Притоа, месечниот раст главно произлегува од зголемувањето на денарските депозити на домаќинствата, додека годишната промена од растот кај депозитите на домаќинствата во странска валута.
- Вкупните **кредити** на домаќинствата овој месец бележат месечен и годишен раст за 0,4% и 6,7%, соодветно. Воедно, месечните и годишните нагорни промени се резултат на зголемените денарски пласмани на банките и штедилниците кај домаќинствата. Со исклучување на ефектот од преносот на сомнителните и спорните побарувања од билансна во вонбилансна евиденција, согласно со

⁵ За потребите на ова соопштение домаќинствата се однесуваат на физичките лица и самостојните вршители на дејност.




Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Одлуката на Народната банка, годишниот кредитен раст во февруари кај домаќинствата би изнесувал 10,6%.



Извор: НБРМ.



Извор: НБРМ.

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)							годишна промена (во %)							месечна промена (во %)	
	12.2015 ¹⁾	3.2016	6.2016	9.2016	12.2016 ¹⁾	1.2017	2.2017	12.2015 ¹⁾	3.2016	6.2016	9.2016	12.2016 ¹⁾	1.2017	2.2017	1.2017	2.2017
Потрошувачки кредити	57,730	59,413	62,069	63,519	65,438	65,274	65,778	18.2	18.8	17.4	14.8	13.4	13.4	13.0	-0.3	0.8
Станбени кредити	30,287	31,259	32,404	33,123	34,608	34,701	34,848	17.9	16.8	14.9	13.8	14.3	14.1	13.4	0.3	0.4
Автомобилски кредити	399	379	348	325	323	317	309	-41.7	-36.5	-31.7	-27.2	-19.1	-16.4	-16.9	-1.9	-2.5
Кредитни картички	12,348	12,237	12,344	12,469	12,380	12,324	12,286	-0.5	0.0	0.4	0.4	0.3	0.6	0.6	-0.5	-0.3
Негативни салда по тековни сметки	5,592	6,112	6,281	6,276	5,795	6,228	6,305	5.0	5.4	6.4	3.5	3.6	4.3	4.3	7.5	1.2
Други кредити	4,273	4,317	4,498	4,556	4,585	4,588	4,597	9.4	10.0	11.1	10.4	7.3	8.2	8.2	0.1	0.2

1) Податоци согласно завршна сметка

Извор: НБРМ.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Од аспект на намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај најзастапените категории – **потрошувачките и станбените кредити**, во февруари е забележано месечно зголемување од 0,8% и 0,4%, соодветно, при годишен раст од 13,0% и 13,4%, соодветно. Кај **автомобилски кредити** продолжува надолниот тренд и пад на кредитната активност како на месечна основа (за 2,5%), така и на годишна основа (за 16,9%). Кредитите одобрени на **кредитни картички** бележат месечен пад од 0,3%, наспроти годишниот раст од 0,6% (идентичен како и во јануари). Овој месец е забележан раст кај **негативните салда на тековните сметки** и кредитите одобрени по **други основи** на месечно ниво од 1,2% и 0,2%, соодветно, додека годишните стапки на раст се идентични како и претходниот месец и изнесуваат 4,3% и 8,2%, соодветно.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-bilansi-i-pregledi-na-depozitni-institucii.nspix>

Методолошки појаснувања: <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-bilansi-i-pregledi-na-depozitni-institucii.nspix>

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
http://nbrm.mk/kalendar_na_objavuvanje_na_podatoci.nspix

Монетарни движења во Република Македонија: 21 април 2017 година (референтен пресек заклучно со март 2017).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 110/108).